

ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ “РОМАВЕРЗИТАС”
2017 година



СОДРЖИНА

Извршен одбор на Ромаверзитас	3
Соработници на Ромаверзитас	3
Отворени повици во 2017	3
Присуство во медиуми	5
Проекти во 2017	6

Извршен одбор на Ромаверзитас

Извршниот одбор на Ромаверзитас го сочинуваат следните членови:

- Елвис Мемети, Претседател на Извршниот одбор на Ромаверзитас;
- Фатма Бајрам Аземовска, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас;
- Хусеин Еминов, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас;
- Ипек Усаинова, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас;
- Реџеп Али Чупи, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас.

Соработници на Ромаверзитас

- Кабинет на министер без ресор;
- Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во Министерство за образование и наука;
- Универзитет на Југоисточна Европа;
- Универзитет „Гоце Делчев“ Штип;
- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“;
- Меморијален центар на холокаустот на Евреите на Македонија;
- Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите „Сонце“;
- Здружение за правата на Ромите – Штип;
- Институт за истражување и анализа на политики РОМАЛИТИКО Скопје;
- Здружението за јакнење и организирање на ромската заедница - Романо Авази;
- „СУМНАЛ“ Здружение за развој на ромската заедница;
- Центар за економски анализи (ЦЕА);
- ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ Скопје;
- Адвокатска канцеларија ДЕСПОТОСКИ ДРАГАН;

Отворени повици во 2017

- Повик за новинарски тим од студенти Роми за електронското списание „Рома Индекс“ број 5 и 6

Датум на објавување: 20.01.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_roma_index_5_6.pdf

- Повик за обучувачи за испорака на тренинг за формите на младинско/студентско учество и организирање, и структура и пишување на краток документ за јавни политики

Датум на објавување: 26.01.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_zabucuvaci_zamladinsko_uchestvo.pdf

- Повик за обучувачи за испорака на работилници за зајакнување на РОМАВЕРЗИТАС Алумни

Датум на објавување: 27.01.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_zabucuvaci_zaromaversitas_alumni.pdf

- Повик за обучувачи за испорака на тренинзи за раководење со проектен циклус и мобилизирање на средства

Датум на објавување: 27.01.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_z_a_obucuvaci_z_a_proekten_ciklus.pdf

- Повик за пријавување на студенти Роми за кандидати за претставник на студентите Роми корисници на проектот

Датум на објавување: 06.02.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_z_a_student_vo_SO.pdf

- Повик за пријавување на матуранти, студенти и дипломирани лица за јавни говорници на теми поврзани со Ромите, за јавен настан за одбележување на 8 Април – Меѓународниот ден на Ромите

Датум на објавување: 23.02.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_z_a_javni_govornici.pdf

- Повик за учество на четири студенти Роми во студиска посета во Р.Бугарија

Датум на објавување: 23.02.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_z_a_uchestvo_na_studiska_poseta.pdf

- Повик за пријавување на студенти Роми и РОМАВЕРЗИТАС Алумни за учество на тренинг за раководење со проектен циклус и мобилизирање на средства

Датум на објавување: 06.04.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_z_a%20uchestvo_na%20trening.pdf

- Повикот за вклучување во активностите на проектот “Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“

Датум на објавување: 30.10.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/prijava_z_a_proektnite_aktivnosti.pdf

- Повик за пријавување во база на тутори

Датум на објавување: 10.11.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_z_a_tutori_2017_2018.pdf

- Повик за обучувачи за вклучување во база на обучувачи за испорака на работилници

Датум на објавување: 10.11.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_z_a_obucuvaci_2017_18.pdf

- Повик за ментори во академската 2017/18 година

Датум на објавување: 10.11.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_za_mentori_2017_18.pdf

- Повик за новинарски тим од студенти Роми за изработка на содржини во Рома Индекс Активизам

Датум на објавување: 10.11.2017

Линк од Повикот:

https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_roma_indeks_aktivizam_08_09.pdf

Присуство во медиуми

Гостување во ТВ 24 по повод 2 Август - Ден на геноцидот на Ромите

Линк од видеото

<https://www.youtube.com/watch?v=VCVwIRpEEV4>

Гостување во МРТ 1 по повод 2 Август - Ден на геноцидот на Ромите

Линк од видеото

<https://www.youtube.com/watch?v=suxWkuSOA5E>

Гостување во „ROMANI DEBATA“ во ТВ Шутел

Линк од видеото

<https://www.youtube.com/watch?v=dVvisKk9esQ>

Гостување во „Македонсија денес“ во ТВ24

Линк од видеото

https://www.youtube.com/watch?v=ffk2CJugTCI&fbclid=IwAR0dWd6Win6vKIQl-HzK80h6EXBufE3EiNANvk_13lvJ3mWbMV0AskCQv88

Проекти во 2017

Наслов на проектот	„Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија“
Временски период на спроведување на проектот	01 Август 2015 – 31 Август 2017
Цели на проектот	▪ Да се подобрат академските перформанси, постигнувања, индивидуални капацитети и вештини на 60 студенти Роми запишани во Скопје, Тетово и Штип; ▪ Да се стекнат индивидуални знаења, вештини, капацитети и практични вештини на 30 студенти Роми запишани во Скопје, Тетово и Штип; ▪ Да се креира средина за општествена партиципација на младите Роми во Република Македонија за прашања кои се поврзани со инклузија на Ромите.
Спроведени активности во проектот 2016/2017	✓ Туторство -65 студенти Роми користеле туторство за 111 предмети. ✓ Користење на литература -59 студенти Роми беа корисници на 136 примероци на книги од библиотеката на Ромаверзитас. ✓ Курс по странски јазици -76 студенти Роми посетија курс по странски јазици, 60 од нив посетија англиски јазик, 14 од нив посетија германски јазик и 2 од нив посетија француски јазик. ✓ Курс по компјутерска едукација -57 студенти Роми посетија курс за компјутерска едукација. ✓ Тренинзи за алумни вмрежување, застапување и лобирање -Одржан тренинг за вмрежување на алумни, застапување и лобирање, во кој учествувале 18 лица. ✓ Работилници за зајакнување на академските техники -Спроведени се пет еднодневни и две дводневни работилници за зајакнување на академските способности на следните теми: Техники за академско пишување; Техники за ефикасно и ефективно учење; Комуникација со јавноста и новинарско изразување, Менаџирање на време, Методологија на научно – истражувачка работа, Комуникациски вештини, Презентациски вештини, во Скопје, Штип и Тетово, во кои учествувале 114 учесници.

	✓ Активности за зајакнување и афирмација на ромскиот идентитет -Спроведени се 9 работилници за зајакнување на ромскиот идентитет на следните теми: Ромски јазик, историја и култура; Ромски идентитет и движење; Етнички и политички идентитет; и Геноцидот/холокаустот врз Ромите; во Скопје, Штип и Тетово, во кои учествувале 142 учесници. -Одбележан 8ми април – Меѓународен ден на Ромите во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово со 6 говори од студенти и информативен штанд. -Одбележан 8ми април - Меѓународен ден на Ромите во Скопје со ораторски настапи на 5 студенти и 2 алумнисти на теми за ромскиот народ – минато, сегашност, иднина. -Одбележан 16ти мај – Ден на ромскиот отпор во Тетово со говори на тројца студенти и еден експерт. -Спроведена ФБ кампања за подигнување на информираноста и свесноста на јавноста за геноцидот/холокаустот врз Ромите во Втората Светска војна. -Видео проекција на филм „Небројаните“ во Меморијалниот Центар на Евреите од Македонија по повод 2 август – Ден на сеќавање за геноцидот врз Ромите. -Одржан јавен настан „Да не заборавиме“ во плоштад Македонија по повод 2 август – Ден на сеќавање за геноцидот врз Ромите. ✓ Информативни и мотивациски сесии за матуранти Роми за запишување во високо образование -Одржана информативна и мотивирачка средба со матуранти Роми во Скопје, за зголемување на нивната информираност и мотивираност за уписите на додипломски студии, процесот на конкурирање и постоечките програми и можности за студенти, на која присуствувале 44 матуранти Роми. -Спроведена работилница за професионална ориентација на матуранти Роми, на која присуствувале 21 матуранти Роми. -Спроведена работилница за кариерно планирање на матуранти Роми, на која присуствувале 21 матуранти Роми. -Спроведен мониторинг на прелиминарните и финалните ранг листи за запишување на студенти на државните универзитети во РМ. ✓ Обуки за проектен циклус -Одржан тренинг за раководење со проектен циклус и мобилизирање на средства во кој присуствуваа 18 лица, студенти и алумнисти. ✓ Студентски Иницијативи и Проекти (СИП) -Доделен грант за студиска посета на универзитет во Р.Франција.
--	---

	- Публикувани седум броја на електронскиот весник “Рома Индекс”. - Доделен грант за спроведување на две микроистражувања. Едното микроистражување на тема „Аспирации, лидерски вештини и активизам на студентите Роми во РМ“. Другото микроистражување на тема „Проблемите и потребите на студентите Роми на додипломски студии во РМ“. - Одржана панел дискусија на тема „Културните разлики во интерес на мултикултурното општество“. - Доделена поддршка за шест студенти за практиканство во шест работни организации, четири од нив во невладини организации, едно практиканство во адвокатска канцеларија и едно практиканство во Институтот за јавно здравје.
Соработници на проектот	- Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во Министерство за образование и наука; - Универзитет на Југоисточна Европа; - Универзитет „Гоце Делчев“; - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; - Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите „Сонце“; - Здружение за правата на Ромите – Штип.
Локација на спроведување на проектот	Скопје, Штип и Тетово
Донатор на проектот	Ромски образовен фонд (РЕФ)

Наслов на проектот	„Конект за организирано делување на младите Роми“
Временски период на спроведување на проектот	01 Ноември 2016 – 01 Мај 2017
Цели на проектот	▪ Да се вклучат засегнатите страни, односно студентите Роми, дипломираните Роми, младинските ромски организации во анализа на проблемот и во генерирањето на идеи за апликативни форми за младинско/студентско учество и организирање; ▪ Да се зголемат капацитетите на ромските младински организации за форми за младинско/студентско учество и организирање, и во исто време да се стимулира нивната употреба на одредени форми; ▪ Да се стимулираат одредени форми за младинско/студентско учество и организирање, преку формирање на клуб на алумни.
Спроведени активности во проектот	- Одржан тренинг за формите на младинско/студентско учество и организирање и пишување на краток документ за јавни политикиво кој учествувале 18 лица.

	-Изготвен краток документ за јавни политики со заклучоци и препораки. -Одржан завршен настан за презентација и промоција на наодите од краткиот документ за јавни политики. -Формирана репрезентативна форма на студенти и алумни Роми во рамки на Ромаверзитас.
Локација на спроведување на проектот	Скопје
Донатор на проектот	Проектот е под – грант на проектот „Мрежа на ромски граѓански организации – Одговор на ромската заедница“ финансиран од Европската Унија (ЕУ) во рамки на ИПА/2015/371474, компонента: Поддршка на невладини организации и слобода на медиуми.